



Комерцијални
возила

CRAFTER NF 35

Мотор: 2.0 TDI- Common - BMT
Број на цилиндри: 4
Зафатнина на моторот: 1,968 cm³
Моќност: kW (KS): 103 (140)
Менувач: 6-степен мануелен
Погон: напред

Потрошувачка на гориво: 8.3/7.2/7.6 l/100 km
Капацитет на резервоар: 75 l
Резервоар за AdBlue®: 18 l
Меѓускино растојание: 4.490 mm
Вкупна тежина: 3.500 kg
Носивост: 1.306 kg

СЕРИСКА ОПРЕМА

- » ЕСП електронска стабилизирачка програма
- » АБС анти блокирачки систем на кочење
- » Start- Stop систем
- » EURO 6 so SCR (Selective Catalytic Reduction) технологија
- » резервоар за редуцирачки агенс за азотни оксиди AdBlue® од 18l
- » Асистенција за тргнување на угорнина
- » Аир баг - воздушно перниче за возач - (стандард)
- » Централно заклучување со далечинско управување - (стандард)
- » Електрика на предните прозори - (стандард)
- » Борд компјутер Плус
- » Електромеханички серво управувач
- » "Транспондер" електронска заштита
- » Две врати во возачката кабина
- » Странична лизгачка врата во товарниот дел (десно)
- » Двокрилна врата (позади) без прозори
- » Царинска преграда без прозорец
- » Број на седишта (1+2)
- » Сигурносни појаси на три точки за сите седишта
- » Предупредувачки звучен и светлосен сигнал за неврзан појас на возачот
- » Наслони за глава за сите седишта
- » Фабричко пресвлекување на седиштата "Аустин"
- » Облагање на кровот (уредување на ентериерот)
- » Облагање на вратите во кабина со пластика
- » Гумен под во кабината
- » Дневни светла
- » Регулација на нивото на главните светла
- » Светло за магла позади
- » Менувач тип joystick
- » Место за оставање на алатот и дигалката во подот кај сувозачкото седиште
- » Алат и дигалка

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

- » Клима уред
- » Радио уред "Composition Audio" со монохроматски LCD дисплеј, 2 звучници
- » читач на SD-картичка, USB приклучок, AUX-IN приклучок
- » Подготовка за мобилен телефон - Bluetooth
- » Возачко седиште Comfort подесиво по висина и должина, наслон за рака од внатрешната страна
- » Лумбарна подршка за возачкото седиште
- » Дупла совозачка клупа, со простор за складирање
- » 4 челични бандажи 6.5J x 16 со дозв. оптоварување 1.200 кг, сребрени
- » Гуми 205/75 R16 C113/111
- » Резервна гума



СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена

33.812 €

* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкуирани давачки
Возилото е со право на поврат на ДДВ

2.089.581 денари

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266
Тел. 02 26 03 734
Тел. 02 26 03 725

office@porsche.com.mk
www.volkswagen.mk
www.fb.com/PorscheMacedonia